



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 11 мај 1979
С к о п ј е
Број 15 Год. XXXV

Претплатата за 1979 година изнесува 500 динари. Овој број чини 8 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

221.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 9 од Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ на седницата одржана на 13.IV.1979 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Условната осуда се прости на:

1. Соколе Димче Марковски, од Битола.

II

Неиздржаниот дел од казната се прости на:

1. Страшо Крсте Ристевски, од с. Д. Дупеши,
2. Кире Павле Ивановски, од Битола,
3. Југослав Драган Коцевски, од Скопје.

III

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Флорин Мито Дамчевски, од с. Сапотница,
2. Стојан Лазо Стојковски, од Македонски Брод,
3. Бесир Ејуп Бакиу, од с. Добридол,
4. Ѓорѓи Трајко Чкаровски, од Прилеп.

IV

Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 година на:

1. Слободан Гаврил Шумански, од Берово,
2. Атанасие Наце Огњановски, од с. Драчево,
3. Димитар Глигор Николов, од Струмица,
4. Мише Ристо Саботковски, од с. Могила,
5. Стојчо Тане Серафимов, од с. Каменица,
6. Дерлишта Вели Сали, од Скопје.

V

Изречената казна се намали за 2 години на:

1. Димитар Апостол Србиновски, од Скопје.

VI

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Дамјан Атанас Скендерски, од Берово.

VII

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Драган Трајко Величковски, од Скопје,
2. Неваип Нафи Фазли, од с. Требаш,
3. Филип Фиданчо Стоименов, од с. Џера.

VIII

Изречената казна затвор во траење од 5 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Јован Геро Крстев, од с. Д. Подлак,
2. Села Адем Назми, од Дебар.

IX

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор во траење од 4 години и 2 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Авни Мурат Амети, од Куманово.

X

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Кенан Абдулејман Адеми, од Тетово.

XI

Неиздржаниот дел од казната затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Слободан Тадија Чирлециќ, од с. Грачица.

XII

Изречената казна затвор во траење од 1 година се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудената во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Добринка Благоја Потик, од с. Долно Коњаре.

XIII

Неиздржаниот дел од казната затвор се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Амзо Али Шемовски, од с. Житинани.

XIV

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело, а мерката забрана на ершење на дејност на работното место референт на управа за приходи во траење од 5 години се прости на:

1. Никола Манаил Алексов, од Кратово.

XV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 08-264
13 април 1979 година
Скопје

Член на Претседателството
на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

222.

Врз основа на членот 153 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72 и 31/74), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА ЗВАЊАТА НА РАБОТНИЦИТЕ НА МИЛИЦИЈАТА

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат видот, составот, бојата, кројот, ознаките на звањата, посебните ознаки и носењето на униформата на работниците на милицијата.

Член 2

Работниците на милицијата имаат право на зимска и летна униформа.

Работниците на милицијата кога вршат определени работи на обезбедување и во свечени прилики имаат право и на свечена униформа, а воените обврзници кои имаат воен распоред во единиците на милицијата или се ангажирани за вршење определени работи од надлежност на органот за внатрешни работи — право на униформа пропишана за резервниот состав на милицијата.

Работниците на милицијата кои постојано вршат службени работи во определени објекти што се заштитиуваат имаат право и на цивилна облека.

Работниците на милицијата што вршат определени работи имаат право и на дополнителни делови на униформата и опремата.

Член 3

Униформата, деловите што припаѓаат кон униформата, дополнителните делови на униформата и опремата на милицијата се бесплатни за работниците на милицијата.

II. СОСТАВ, БОЈА И КРОЈ НА УНИФОРМАТА

1. Зимска униформа

Член 4

Зимската униформа на работниците на милицијата — мажи, се состои од: блуза, панталони, шинел, шапка и капа титовка.

Кон зимската униформа на работниците на милицијата им припаѓаат: мантил, кошула, вратоврска, шал, чорапи, чорапи доколеници, кожени нараквици, теренски чевли, ремен за панталони и опасач.

На работниците на милицијата кои вршат служба со помош на коњи може, наместо панталони и теренски чевли да им се дадат чакшири и чизми.

На работниците на милицијата чија природа на работите не бара носење на теренски чевли, може наместо теренски чевли, да им се дадат плитки чевли или планинарски чевли со глуждници.

Член 5

Зимската униформа на работниците на милицијата — жени, се состои од: блуза, здолниште, панталони, шинел, шапка и капа титовка.

Кон зимската униформа на работниците на милицијата им припаѓаат: мантил, кошула, вратоврска, капа беретка, шал, чорапи, чорапи доколеници, кожени нараквици, теренски чевли, чизми, ремен за панталони, опасач и торба.

На работниците на милицијата чија природа на работите не бара носење на теренски чевли или чизми може, наместо теренски чевли или чизми да им се дадат плитки чевли.

Член 6

Зимската униформа е во оловносина боја.

Кошулата е во светла сивосина боја, а вратоврската е во теget сина боја.

Мантилот е во затвореносина боја.

Кожените нараквици, плитките чевли, теренските чевли и чизмите се во црна боја.

Ременот за панталони, опасачот и торбата се во кафеава боја.

Член 7

Зимската униформа на работниците на милицијата се изработува од посебен материјал и е со следниот крој:

1. Блузата е изработена од камгарн со отворени ревери и малку изразена половина. Таа мора да биде доволно комотна.

Блузата е долга до половината на шаката на природно пружена рака. Однапред се закопчува со четири копчиња во жолтопатинирана боја, со пречник 22 мм. Копчињата се сошени на десната страна од блузата на подеднакво меѓусебно растојание.

Блузата од внатрешната страна е поставена.

Врз блузата однадвор на градите и на долниот дел од двете страни има по еден џеб со испуска и капак кој се закопчува со копче во жолтопатинирана боја, со пречник од 16 мм. Широчината на горните џебови е 12 до 16 см, а должината е 14 до 19 см. Широчината на долните џебови е 16 до 20 см, а должината е 18 до 23 см.

Блузата има нараменици широки спрема ракавите 6 см., а до околувратникот 4,5 см. Нарамениците со еден крај се зашиени за ракавот, а со другиот крај се закопчуваат до околувратникот со копче во жолтопатинирана боја, пречник 14 мм.

Блузата одзади има прорез кој започнува на 6 до 8 см. под половината.

Врз околувратникот на блузата однапред на двата краја се наоѓа ромбоид од иста ткаенина од која е и блузата во должина од 4 см., а широчина 3,5 см. порабен со витица во златножолта боја, широчина 3 мм. На средината од ромбоидот е прицврстена посебна ознака.

Блузата за работниците на милицијата — жени е со прилагоден крој за жени.

2. Панталоните се од камгарн и со вообичаен крој. Од страна имаат испуска од егализир во светлосина боја, широчина 2 мм. Панталоните имаат по еден џеб од страните, џеб позади и мал џеб однапред од десната страна и потребен број гајки за ремен. Ногавиците се без манжетни и на долниот крај се широки од 24 до 26 см.

На предниот внатрешен дел, на ногавиците од панталоните е зашиена свилена постава, а внатрешниот долен крај на ногавиците е опшиен со пантика.

Панталоните за работниците на милиција — жени се со прилагоден крој за жени.

3. Здолништето е од иста ткаенина како и блузата со вообичаен крој. Однапред и одназад има по две фалти кои се среќаваат една со друга. Од левата страна се закопчува со патент и копче на половината. Здолништето од внатрешната страна е поставено со памучна ткаенина.

4. Чакширите се од камгарн со вообичаен крој. Од страна имаат испуска од егализир во светлосина боја, широчина 2 мм. која се завршува во височината на колената. На колената и на задниот дел чакширите се зајакнати со иста ткаенина.

5. Шинелот е од лесна чоја, со отворени ревери и малку изразена половина, со наракавје и со два реда копчиња во жолтопатинирана боја со пречник од 24 мм. Во секој ред се наоѓаат по четири копчиња на подеднакво меѓусебно растојание.

Шинелот од секоја страна има по еден џеб со капак.

На шинелот преку половината е прицврстен драгонер во широчина од 6,5 см. На драгонерот се наоѓаат две копчиња во жолтопатинирана боја со пречник од 22 мм.

Должината на шинелот е до потколена. Одзад, одоздола до близу половината е расечен.

Шинелот има нараменици широки спрема ракавите 6 см., а до околувратникот 4,5 см. Нарамениците со едниот крај се зашиени за ракавот, а со другиот крај се закопчуваат до околувратникот со копче во жолтопатинирана боја, пречник 14 мм.

Врз околувратникот на шинелот, однапред на двата краја се наоѓа ромбоид од иста ткаенина од која е и шинелот во должина од 4 см., а широчина 3,5 см. поробен со витица во златножолта боја, широчина 3 мм. На средината од ромбоидот е прицврстена посебна ознака.

Шинелот за работниците на милицијата — жени има прилагоден крој за жени. Шинелот има два реда копчиња, во секој ред по три копчиња во жолтопатинирана боја со пречник од 24 мм. На шинелот преку половината е прицврстен драгонер во широчина од 6,5 см. На драгонерот се наоѓаат две копчиња во жолтопатинирана боја со пречник од 22 мм.

6. Шапката е од камгарн со вообичаен крој. Бортот е во тетег сина боја, широчина 4 см.

Сонцобранот е од целолоид или сличен материјал во црна боја, со раб опшиен со кожа или со пластична маса. Врз сонцобранот на околу 5 мм. од надворешниот раб е нашиен буриташ во златножолта боја во широчина од 6 мм.

Подбрадокот од шапката е од ист материјал како и сонцобранот, широчина 16 мм. со две гајки од ист материјал, со кои се прилагодува неговата должина и е прицврстен кон бортот со две копчиња во жолтопатинирана боја, со пречник од 14 мм.

Подбрадокот од шапката што ја носат работниците на милицијата кои имаат ознаки на звањето самостоен инспектор или по ранг повисока ознака на звањето е изработен во форма на позлатена плетеница од синтетичко влакно. Дното од шапката е опшиено со испуска во златножолта боја, широчина 2 мм. Шапката однатре е поставена, а при дното има потница, широчина 4 см.

Шапката на работниците на милицијата кои вршат регулирање и контрола на сообраќајот на патиштата има навлака во бела боја.

Подбрадокот за музичари е исплетен од златножолт тркалезен вудве сукан гајтан, во дебелина од 3 мм. и се состои од два дела од по три гајтана во секој, завиткани еден околу друг.

Однапред на средината на бортот од шапката, врз златножолтата подлога се носи петокрака ѕвезда во црвена боја со пречник од 58 мм. сметајќи од врвовите на спротивните краци. Петокраката ѕвезда е метална, однадвор емајлирана и малку издадена напред.

7. Капата титовка се изработува од камгарн и е со вообичаен крој, а однатре е поставена и има потница. Однапред е висока 5 до 6 см., на средината 9 до 10 см., а одзади 5 до 7 см. На средината на капата титовка однапред, врз златножолта подлога се носи петокрака ѕвезда во црвена боја со пречник од 28 мм. сметајќи од врвовите на спротивните краци.

8. Капата беретка се изработува од камгарн и е со вообичаен крој. Работ на беретката е опшиен во кожена пантлика, широчина 9 мм. На капата однапред на златножолта подлога се носи петокрака ѕвезда во црвена боја со пречник од 28 мм. сметајќи од врвовите на спротивните краци.

9. Мантилот однадвор е зајакнат со иста ткаенина од рамената до средината на градите и над плеќите. Мантилот има влошка од вештачко крзно прилагодена за симнување и ремен од ист материјал. Мантилот има два реда копчиња во боја на ткаенината, во секој ред по четири копчиња. Мантилот е поставен и е во должина до потколена.

Кројот на мантилот е прилагоден за носење врз опасач.

Мантилот има нараменици од иста ткаенина врз кои се навлекуваат нараменици со ознаките на звањата.

Од левата и десната страна на мантилот има по еден вертикален џеб со капак.

10. Кошулата е од пуплин или друга слична ткаенина со долги ракави и има вообичаен крој.

11. Вратоврскаката има вообичаен крој и должина.

12. Шалот е изработен од волнено предиво, со вообичаена широчина и должина.

13. Чорапите и чорапите доколеници се со вообичаена форма и должина, зајакнати на прстите и петицата.

14. Кожените нараквици имаат вообичаен крој, со одвоени прсти и од внатрешната страна се поставени со крзно.

15. Теренските чевли се од масен спорт бокс, со кожен меѓуѓон и со надворешен ѓон од гума. Врз чевлите се нашиени глуждници за околу 10 см. над глуждот и се затегнуваат со две ремчиња со шноли од надворешната страна.

Плитките чевли се со вообичаен крој и без украси.

Плитките чевли на работниците на милицијата жени, се со вообичаен крој, а потпетиците можат да бидат високи до 4 см.

Чизмите на работниците на милицијата — мажи, се од бокс или масна кравина со кожен ѓон. Сарите се меки и допираат до потколена.

Чизмите за работниците на милицијата — жени, се од кожа и се со вообичаен крој.

16. Ременот за панталони е од кожа, широк 3 см. и се закопчува со шнола.

17. Опасачот е од кожа, широк 48 мм. и поставен од едната страна со тенка чоја. Врз опасачот има три алки кои служат за носење на делови од опремата. Спојниците за закопчување на опасачот се од метал во жолтопатинирана боја. На опасачот има прекурамник од кожа во иста боја, во широчина од 20 мм. поставен како и опасачот. Прекурамникот е од два дела кои однапред се закопчуваат со шнола.

18. Торбата за работниците на милицијата — жени, е изработена од вештачка кожа, со вообичаен крој и големина.

2. Летна униформа

Член 8

Летната униформа на работниците на милицијата — мажи, се состои од: блуза, панталони, шапка и капа титовка.

Кон летната униформа на работниците на милицијата им припаѓаат: дождовна наметка со Кулавка и заштитник за панталони, кошула, вратоврска, летна кошула, кошула со кратки ракави, чорапи, плитки чевли и ремен за панталони.

На работниците на милицијата чија природа на работите не бара носење на плитки чевли може, наместо плитки чевли да им се дадат теренски чевли.

Член 9

Летната униформа на работниците на милицијата — жени, се состои од: блуза, здолниште, капа, беретка и капа титовка.

Кон летната униформа на работниците на милицијата им припаѓаат: дождовна наметка со Кулавка, кошула, вратоврска, летна кошула, кошула со кратки ракави, чорапи, плитки чевли и торба.

Член 10

Летната униформа и деловите што припаѓаат кон таа униформа се во иста боја како и зимската униформа и деловите од зимската униформа.

Летната кошула и кошулата со кратки ракави се во светла сивосина боја.

Член 11

Летната униформа на работниците на милицијата се изработува од посебен материјал и е со следниот крој:

1. Блузата е од тергал и има ист крој како и блузата од зимската униформа. Таа е поставена само во горниот дел, од околувратникот до половината.

Блузата за работниците на милицијата — жени, е со прилагоден крој за жени.

2. Панталоните се од тергал и имаат ист крој како и панталоните од зимската униформа. Панталоните се прилагодени за носење опасач наместо ремен за панталони.

На предниот внатрешен дел, на ногавиците од панталоните не се шие свилена постава.

3. Здолништето е од иста ткаенина како и летната блуза, со вообичаен крој. Однапред и одназад има по две фалти кои се среќаваат една со друга. Од левата страна се закопчува со патент и копче на половината. Здолништето од внатрешната страна е поставено со свилена постава.

4. Шапката е од тергал и има ист крој како и шапката од зимската униформа, со таа разлика што дното не е опшиено со испуска и има навлака во бела боја.

5. Капата титовка се изработува од тергал и има ист крој како и капата титовка од зимската униформа.

6. Капата беретка е од тергал и има ист крој како и капата беретка од зимската униформа.

Капата беретка на работниците на милицијата — жени, кои вршат регулирање и контрола на сообраќајот на патиштата е во бела боја.

7. Дождовната наметка со Кулавка се изработува од гумирана или пластифицирана ткаенина и е со вообичаен крој, а Кулавката е прилагодена за симнување.

Дождовната наметка во должина допира до половината на листовите од нозете. Се закопчува со три копчиња во оловносива боја и со ремен од иста ткаенина како и наметката.

Дождовната наметка однадвор е зајакната со иста ткаенина од околувратникот до средината на градите и преку плеките. На плеките под зајакнувањето, како и под пазувите е зашита мрежаста лента што овозможува испарување на потта.

Од левата и десната страна на дождовната наметка има по еден вертикален џеб со капак.

Од внатрешната страна, од околувратникот до височината на половината дождовната наметка е поставена со потенка ткаенина во соодветна боја.

Заштитникот за панталони е изработен од иста или слична ткаенина од која е изработена и дождовната наметка и е во должина од глуждовите до потколена.

8. Кошулата е изработена од иста ткаенина и е со исти крој како и кошулата од зимската униформа.

9. Вратоврската има ист крој и должина како и вратоврската од зимската униформа.

10. Летната кошула е изработена од потенок тергал или слична ткаенина со вообичаен крој и нашиен и превиткан околувратник. Однапред е отворена и порабена. Се закопчува со копчиња чиј пречник е 10 мм. во боја на ткаенината.

На летната кошула од предната страна во височината на градите, се наоѓаат два џеба со испуска и капак прилагоден за закопчување. Должината на џебовите е 14 см, а широчината 13 см. Широчината на испуската на џебот е од 25 до 30 мм.

Летната кошула има нараменици од иста ткаенина врз кои се навлекуваат нараменици со ознаките на звањата. Ракавите се со нормална должина и со обични манжетни.

11. Кошулата со кратки ракави се изработува од иста ткаенина и е со исти крој како и летната кошула. Ракавите се кратки, во височина до надлактицата и со манжетна во широчина од 3,5 см.

12. Чорапите, плитките чевли, ременот за панталони и торбата се изработени од иста материја,

во ист крој и големина, како и чорапите, плитките чевли, ременот за панталони и торбата од зимската униформа.

Член 12

Кон униформата на работниците на милицијата за свечени прилики им припаѓа и бела кошула и бели нараквици.

Член 13

Блузата, панталоните односно здолништето, шинелот и мантилот од зимската униформа и блузата, панталоните односно здолништето од летната униформа се изработуваат по мерка.

Останатите делови на зимската и летната униформа како и дополнителните делови на униформата на работниците на милицијата се изработуваат конфекциски.

Член 14

Униформата на работниците од резервниот состав на милицијата се состои од: блуза, панталони, шинел, капа, титовка, дождовна наметка со Кулавка, кошула, вратоврска, чорапи, кожни нараквици, теренски чевли, ремен за панталони и опасач.

Униформата на работниците од резервниот состав на милицијата се изработува од ист материјал, а има иста боја и крој како и униформата и деловите што припаѓаат кон униформата на работниците на милицијата.

Униформата на работниците од резервниот состав на милицијата се изработува конфекциски.

Член 15

На работниците на милицијата кои постојано вршат службени работи во определени објекти што се заштитени им припаѓа и цивилна облека.

Цивилната облека на работниците на милицијата од став 1 на овој член се состои од: палто, панталони, еле, бела кошула, вратоврска, чорапи и плитки чевли.

Палтото, панталоните и елеот од цивилната облека се изработуваат по мерка.

III. ДОПОЛНИТЕЛНИ ДЕЛОВИ НА УНИФОРМАТА И ОПРЕМАТА

Член 16

1. Летна бела блуза, панталони, дождовна наметка со Кулавка, чевли, шлем, бела маица, бели чорапи и нараквици (летна бела униформа) — за работниците на милицијата — мажи, кога непосредно го регулираат сообраќајот на патиштата во населени места. Ваква униформа, освен шлем и бела маица им припаѓа и на работниците на милицијата кога вршат служба на пловни објекти на реките и езерата и на работниците на милицијата — музичари.

2. Летна бела блуза, здолниште, дождовна наметка со Кулавка, плитски чевли, капа беретка, бела маица, бели чорапи, нараквици и торба (летна бела униформа) — за работниците на милицијата — жени, кога непосредно го регулираат и контролираат сообраќајот на патиштата во населени места.

3. Кожена блуза, кожни панталони, кожни нараквици, чизми, кацига во бела боја и заштитни очила — за работниците на милицијата, кога вршат служба на моторцикли.

4. Бели и рефлектиречки долактици — за работниците на милицијата, кога вршат непосредно регулирање и контрола на сообраќајот на патиштата.

5. Ветровка во затвореносина боја со влошка — за работниците на милицијата — возачи на моторни возила и водичи на службени кучиња; на работниците на милицијата кога вршат определени задачи на контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница; на работниците на милицијата кога со моторни возила вршат работи во областа на контролата на сообраќајот на патиштата; на работниците на милицијата кои вршат работи во областа на железничкиот сообраќај и на работни-

ците на посебните единици на милицијата на кои им се дава поткапа и волнени чорапи.

6. Планинарска капа, поткапа, панталони пумпарици, ветровка со влошка, џемпер, чорапи доколеници во оловносива боја, планинарски чевли и заштитни очила — за работниците на милицијата кога вршат определени работи на скии и на работниците на милицијата кога учествуваат во планинарска служба за спасување.

7. Кожена влошка за шинел и поткапа — за работниците на милицијата кога вршат позорничка или патролна дејност, регулирање и контрола на сообраќајот на патиштата без моторно возило, работи на контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница, работи на обезбедување и други работи што се извршуваат на отворен простор, ако тоа го налагаат климатските услови.

8. Стражарска бунда, стражарски чизми, нараквици и поткапа — за работниците на милицијата кога вршат работи на редовно обезбедување, а по потреба и на други работници на милицијата, ако тоа го налагаат климатските услови.

9. Сина навлака за шапка и заштитни нараквици — за работниците на милицијата, кога вршат работи на контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница.

10. Работна облека во оловносива боја и гумени чизми во црна боја — за работниците на милицијата — возачи на моторни возила, што вршат контрола на сообраќајот, возачи на моторни чамци, водичи на службени куќиња и работниците на милицијата кога при контролата на патничкиот сообраќај преку државната граница вршат преглед и претрес на моторни возила.

Заштитни нараквици — за водичи на службени куќиња.

11. Летачки работен комбинезон и летачка куса кожена виндјакна во оловносива боја, — за работниците на милицијата, кога вршат служба на хеликоптер.

12. Шлем во оловносива боја — за сите работници на милицијата, кога вршат служба во вонредни ситуации и воени услови.

13. Патролна торба — за работниците на милицијата, кога вршат патролна или позорничка дејност и придружба на возови, работи на регулирање и контрола на сообраќајот на патиштата, како и на работниците на милицијата кои вршат други работи, кога е тоа потребно.

14. Повеска на дежурен — за работниците на милицијата, кога вршат работи на дежурство во станица на милиција, самостојно одделение на милиција и во Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита.

15. Пишталка со гајтан — за сите работници на милицијата.

16. Мамузи — за сите работници на милицијата кога вршат служба на коњи.

17. Акселбендер — за работниците на милицијата, музичари.

18. Ешарпа — за работници на милицијата, музичари.

19. Ранец, шаторско крило, џебна ламба, наметка за маскирање, вреќа за спиење и прибор за исхрана — за сите работници на милицијата од постојниот и од резервниот состав на милицијата.

20. Дополнителна зимска униформа — за работниците на посебната единица на милицијата за извршување на определена задача.

Член 17

Дополнителните делови на униформата и опремата од член 16 на оваа уредба имаат крој и тоа:

1. Летна бела блуза е од ленено платно, тергал или слична ткаенина, полуотворена и со спуштени околувратник и ревери. Се закопчава со копчиња во бела боја. На левиот преден дел во височина на градите се наоѓа џеб со испуска и капак во должина и широчина од 16 мм.

Ракавите се ранглан крој, нормална должина и се закопчаваат со копчиња во бела боја.

Летната бела блуза има нараменици од иста ткаенина врз кои се заштитни ознаките на звањата.

Летната бела блуза за работниците на милицијата кои вршат служба на пловни објекти на реките и езерата и за работниците на милицијата, музичари е со ист крој како и блузата од летната униформа.

Панталоните се во бела боја со вообичаен крој. Дождовната наметка со кулавка е во бела боја и со ист крој како и дождовната наметка со кулавка од летната униформа.

Чевлите се во бела боја со вообичаен крој на плитки чевли.

Шлемот е од лесна пресувана кожа или плута. На предната страна има петокрака ѕвезда во иста големина како и петокраката што се носи на шапката.

Нараквиците се во бела боја, со пет прсти изработени од памучно ткаено.

2. Летната бела униформа за работниците на милицијата — жени, кога непосредно го регулираат и контролираат сообраќајот на патиштата во населено место е во бела боја изработена од ленено платно, тергал или слична ткаенина и во основа со ист крој како и летната униформа.

3. Облеката на работниците на милицијата — мотористи е во темносива боја од кожа. Истата се состои од блуза и панталони кои меѓусебно се закопчаваат и чинат една целина. По должината на ракавите од блузата и ногавиците од панталоните од надворешната страна има лента во бела боја, широчина 2 см.

Кожената блуза е затворен крој, се закопчава со патент, а е поставена со лесно памучно платно. На грбот во долниот дел се наоѓа бела лента од кожа со широчина како и опасачот, а над неа натпис „МИЛИЦИЈА“ (буквите се од рефлектиречка материја). На рамената има нараменици, прилагодени за ставање ознаките на звањето. На ракавите, на лактите се пришиени додатни влошки за ублажување на последиците од паѓањето.

Кожените панталони се комотни, така да можат да се носат и над униформата. Поставени се со лесно памучно платно. На делот што влегува под блузата се прицврстени гајки за ремени. Врз панталоните, отстрана, се наоѓаат отвори со капаци без внатрешни џебови. На левата ногавица од панталоните, над коленото се наоѓа џеб долг 20 см., а широк 17 см., со капак на закопчавање. На долниот крај ногавиците имаат ремен од цврста ткаенина. Под коленото ногавиците имаат преклопник за чизми, со доволна широчина. На коленицата се пришиени додатни влошки за ублажување на последиците од паѓањето.

Нараквиците се од кожа поставени со лесно памучно платно и со зацврстено нараквје во бела боја, — должина 15 см. на чиј долен и горен крај е пришиена посебна рефлектиречка трака во широчина од 2 см.

Кацигата на мотористот е од специјална маса, отпорна на удар во бела боја. Долниот раб на кацигата е опшиен со кожа во бела боја, на кој се прицврстува околувратник од ист материјал, кој служи како заштита. На средината од кацигата, однапред има петокрака ѕвезда во големина како и петокраката ѕвезда на шапката. На горниот дел од кацигата, по целиот обем, во висина на петокраката ѕвезда има сина трака од рефлектиречка материја, во широчина од 2 см. Кацигата мора да обезбедува доволно звучност и проветрување. На предниот дел е прицврстено подвижно заштитно стакло, од материјал што не се распрска и не ги деформира ликовите. Истото е со доволна широчина за заштита на лицето.

4. Белите рефлектиречки долактици се од памучна или друга ткаенина, во должина од шаката до над лактот, прилагодени за симнување.

5. Ветровката во затвореносина боја со влошка однадвор е зајакната со иста ткаенина од рамената до средината на градите и над плеќите. Влошката е од вештачко крзно, прилагодена за симну-

вање. Ветровката е затворен крој со половина прилагодена за носење врз опасачот, доволно комотна и има ремен од ист материјал. Има едноредно слепо закопчување и од внатре е поставена, а во должина е до над колената.

Ветровката има нараменици од иста ткаенина врз кои се навлекуваат нараменици со ознаките на звањата. Од левата и десната страна на ветровката има по еден вертикален џеп со капак. Ветровката има кулавка која може да се носи преку шапка, капа титовка, капа беретка или шлем. Кулавката е прилагодена за симнување.

6. Планинарската капа е од камгарн или потенка чоја и кројот е планинарски. На планинарската капа, од напред се носи петокрака ѕвезда што е предвидена за капата титовка.

Поткапата е плетена од волнено предиво и е доволно долга за да го штити вратот.

Панталоните пумпарици се од камгарн или потенка чоја со вообичаен крој.

Џемперот е исплетен од дебело волнено предиво, со околувратник кој допира до ушите. Должината на яемперот е иста со должината на блузата.

Чорапите доколеници во оловносива боја се исплетени од дебело волнено предиво и достигнуваат до под колената.

Планинарските чевли се од кожа, црна боја со планинарски крој, со или без гамаши.

7. Кожнената влошка за шинел е од вештачко крзно, отворен крој и не се гледа под шинелот. Однапред се закопчува со четири копчиња. Одзад, од половината надолу, влошката е расечена. На долниот раб, од левата и десната страна, се наоѓа ремен и шнола кои служат влошката да може да се закопча до колената.

Влошката има околувратник погоден за симнување, изработен од вештачко крзно во затворносива боја, кој се носи преку околувратникот на шинелот.

8. Стражарската бунда е од импрегнирано платно во оловносива боја, поставена со крзно, вообичаен крој. Должината на бундата е до половината од листовите на нозете.

Стражарските чизми се со вообичаен крој.

Стражарските нараквици се од импрегнирано памучно платно, оловносива боја, поставени со крзно и вообичаен крој.

9. Навлаките за шапките се од памучна ткаенина и стојат цврсто затегнати врз шапката.

10. Работната облека е од памучна ткаенина во два дела или во форма на комбинизон.

Гумените чизми се со вообичаена форма.

11. Летачкиот работен комбинизон и летачката куса кожна виндјакна се со вообичаен летачки крој.

12. Шлемот во оловносива боја е во основа ист како и кацигата со тоа што има заштитник за лице кој е прилагоден за дигање и спуштање. Од внатрешната страна поставен е со кожа и има гајтан за прилагодување спрема големината на главата. На кожната влошка е прицврстен подбрадок и заштитник за врат. На средината на шлемот однапред има петокрака ѕвезда. Шлемот е направен спрема утврдените стандарди за Југословенската народна армија.

13. Патролната торба е од мека кожа во кафеава боја, прилагодена за носење соодветен прибор. Патролната торба се носи на опасачот од левата страна или на ременот преку десното рамо.

14. Повеската на дежурниот е во сина боја изработена од ткаенина со широчина 9 см. и должина 40 см. прилагодена за закопчување. На средината на повеската има натпис „ДЕЖУРЕН“ испишан со печатни букви во златножолта боја.

15. Пишталката со гајтан е од стандардна изработка, а гајтанот е исплетен од вештачка свила во затвореносива боја.

16. Мамузите се од пониклувањ челик, со два крака должина 10 см. и репелка должина 3,5 см. Широчината на репелката и краците е 10 мм. На

крајот на краците мамузите се пресечени за каиши со помош на кои мамузите се прицврстуваат со чизмите.

17. Акселбендерот е од свилен гајтан во златножолта боја, спрема утврдената мостра.

18. Ешарпата е направена од трака исткаена од позлатено предиво, широчина 44 мм. и е проткаена со 4 реда квадрати, чии страни се 2 мм. Бојата на квадратите е сина. Пафтата на ешарпата е во облик на државниот грб во златножолта боја и се состои од два дела.

19. Дополнителната зимска униформа на работниците на посебната единица на милицијата за извршување на определена задача се изработува од полукамгарн и има иста боја и крој како и зимската униформа на другите работници на милицијата.

IV. ОЗНАКИ НА ЗВАЊАТА

Член 18

Работниците на милицијата носат врз униформата ознаки на звањата.

Ознаките на звањата се носат врз нарамениците на блузата, шинелот, мантилот, летната кошула, кошулата со кратки ракави и ветровката.

Член 19

За звањата на работниците на милицијата се утврдуваат следните ознаки:

1) ознаки на помлад милиционер — кои се состојат од еден позлатен ширит, широчина 8 мм. кој во форма на тап агол е зашиен врз нарамениците. Краците на аголот се свртени кон надворешниот раб од нарамениците. Растојанието помеѓу врвот од кракот и од надворешниот раб на нарамениците изнесува 20 мм;

2) ознаки на милиционер — кои се состојат од два паралелни позлатени ширита, широчина по 8 мм., кои во форма на тап агол се зашиени врз нарамениците. Краците на аглите се свртени кон надворешниот раб од нарамениците. Растојанието помеѓу ширитите е 5 мм;

3) ознаки на милиционер I класа — кои се состојат од три паралелни позлатени ширити, широчина по 8 мм., кои во форма на тап агол се зашиени врз нарамениците. Краците на аглите се свртени кон надворешниот раб од нарамениците. Растојанието помеѓу ширитите е 5 мм.;

4) ознаки на постар милиционер — кои се состојат од два паралелни позлатени ширити кои во форма на тап агол се зашиени врз нарамениците. Краците од аглите се свртени кон надворешниот раб на нарамениците. Ширитот кој е поблизок до надворешниот раб од нарамениците е широк 16 мм., а другиот ширит е широк 8 мм. Растојанието помеѓу ширитите е 5 мм.;

5) ознаки на постар милиционер I класа — кои се состојат од три паралелни позлатени ширити кои во форма на тап агол се зашиени врз нарамениците. Краците од аглите се свртени кон надворешниот раб на нарамениците. Ширитот кој е поблизок до надворешниот раб од нарамениците е широк 16 мм., а другите два ширита се широки по 8 мм. Растојанието помеѓу ширитите е 5 мм.;

6) ознаки на помлад инспектор — кои се состојат од еден позлатен ширит широчина 16 мм. кој е зашиен во водорамна линија на 20 мм. растојание од надворешниот раб на нарамениците и една петокрака ѕвездичка прицврстена на нарамениците на 10 мм. растојание од ширитот;

7) ознаки на инспектор — кои се состојат од еден позлатен ширит широк 16 мм. кој е зашиен во водорамна линија на 20 мм. растојание од надворешниот раб на нарамениците и по две петокраки ѕвездички прицврстени на 10 мм. растојание од ширитот на еднакво меѓусебно растојание;

8) ознаки на постар инспектор — кои се состојат од еден позлатен ширит, широчина 16 мм. кој е зашиен во водорамна линија на 20 мм. растојание од надворешниот раб на нарамениците и три петокраки ѕвездички, од кои две се прицврстени

на 10 мм растојание од ширитот и на еднакво меѓусебно растојание, и растојанието на ѕвездичките од надолжните рабови на нарамениците, а третата ѕвездичка е прицврстена така што средиштето од таа ѕвездичка со средиштето од другите две ѕвездички да сочинуваат врв на рамностран триаголник;

9) ознаките на самостоен инспектор — кои се состојат од два паралелни позлатени ширита ширина 16 мм кои се зашиени во водорамна линија на 20 мм растојание од надворешниот раб на нараменицата и 5 мм меѓусебно растојание и една петокрака ѕвездичка прицврстена на средината од нараменицата на 10 мм растојание од ширитите;

10) ознаки на виш инспектор — кои се состојат од два паралелни позлатени ширита ширина 16 мм кои се зашиени во водорамна линија на 20 мм растојание од надворешниот раб од нараменицата и 5 мм меѓусебно растојание и две петокраки ѕвездички прицврстени на 10 мм растојание од ширитите и на еднакво меѓусебно растојание и растојание на ѕвездичките од надолжните рабови на нарамениците;

11) ознаки на виш инспектор I класа — кои се состојат од два паралелни позлатени ширита ширина 16 мм кои се зашиени во водорамна линија на 20 мм растојание од надворешниот раб на нараменицата и 5 мм меѓусебно растојание и три петокраки ѕвездички, од кои се две прицврстени на 10 мм растојание од ширитите и на еднакво меѓусебно растојание и растојание на ѕвездичките од надолжните рабови на нарамениците, а третата ѕвездичка е прицврстена така што средиштето од таа ѕвездичка со средиштето од другите две ѕвездички да сочинуваат врв на рамностран триаголник;

12) ознаки на главен инспектор — кои се состојат од два паралелни позлатени ширита ширина 16 мм, кои се зашиени во водорамна линија на 20 мм растојание од надворешниот раб на нараменицата и 5 мм меѓусебно растојание и четири петокраки ѕвездички прицврстени врз нараменицата во форма на ромб.

Нарамениците со ознаките за звањата самостоен инспектор, виш инспектор, виш инспектор I класа и главен инспектор се опшиени со позлатена испуска широка 3 мм.

Петокраките ѕвездички се од метал, во златно-жолта боја, големина 15 мм сметајќи од врвовите на спротивните краци.

Член 20

За работниците на милицијата — приправници се утврдуваат следните ознаки.

1) ознаки на приправник за милиционер — кои се состојат од еден ширит во сребреникавобела боја, ширина 8 мм, кој во форма на тап агол е зашиен врз нарамениците. Краците на аголот се свртени кон надворешниот раб од нараменицата. Растојанието помеѓу врвот од кракот и од надворешниот раб на нараменицата изнесува 20 мм;

2) ознаки на приправник за помлад инспектор — кои се состојат од еден ширит во сребреникавобела боја, ширина 16 мм, кој во водорамна линија е зашиен на 20 мм. растојание од надворешниот раб на нараменицата и една метална петокрака ѕвездичка во сребреникавобела боја прицврстена на средината од нараменицата на 10 мм. растојание од ширитот;

3) ознаки на приправник за инспектор — кои се состојат од еден ширит во сребреникавобела боја, ширина 16 мм, кој во водорамна линија е зашиен на 20 мм. растојание од надворешниот раб на нараменицата и две метални петокраки ѕвездички во сребреникавобела боја прицврстени на 10 мм. од ширитот и на еднакво меѓусебно растојание и растојание на ѕвездичките од надолжните рабови на нарамениците.

Металните петокраки ѕвездички од точка 2 и 3 на овој член се во големина 15 мм. сметајќи од врвовите на спротивните краци.

V. ПОСЕБНИ ОЗНАКИ

Член 21

Работниците на милицијата носат врз униформата посебни ознаки.

Посебните ознаки се изработени од метал во златно жолта боја и се носат врз блузата, летната кошула, кошулата со кратки ракави, мантилот, шинелот и ветровката.

Член 22

Посебните ознаки работниците на милиција ги носат зависно од работите и работни задачи што ги вршат и тоа:

1) работниците на милицијата кои вршат регулирање и контрола на сообраќајот на патиштата носат посебна ознака во форма на раширени крила на птица поврзани со тркало во чија средина се наоѓа црвена петокрака ѕвезда. Растојанието на крилата е 28 мм, пречникот на тркалото е 20 мм., а пречникот на петокраката ѕвезда е 6 мм;

2) работниците на милицијата кои вршат контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница носат посебна ознака во форма на граничен столб во височина од 58 мм., порабена со златно-жолта боја, која е од предната страна емајлирана. Широчината на столбот во долниот дел изнесува 38 мм., а во горниот дел 19 мм. На столбот е прицврстена со два крака црвена петокрака ѕвезда во пречник 14 мм., порабена со златно-жолта боја. На лицето на ознаката се боите на знамето на СФРЈ, на чие бело поле е испишано „СФРЈ“;

3) работниците на милицијата кои вршат работи на пловни објекти на реките и езерата носат посебна ознака во форма на котва врзана со јаже. Котвата е во должина 25 мм., а ширина 20 мм.;

4) работниците на милицијата — пилоти и авиомеханичари носат посебна ознака во форма на раширени крила на птица, поврзани во долниот дел со црвена петокрака ѕвезда порабена со златно-жолта боја. Распонот на крилата е 28 мм., а пречникот на ѕвездата 7 мм.;

5) работниците на милицијата — коњаници носат посебна ознака во форма на потковица која лежи на вкрстени мачеви. Должината на потковицата е 25 мм, а широчината 20 мм.;

6) работниците на милицијата — музичари носат посебна ознака во форма на лира чиј пречник изнесува 20 мм.

Посебните ознаки од став 1 на овој член се носат над горниот лев џеб од блузата, летната кошула или кошулата со кратки ракави односно на левата страна од мантилот, шинелот или ветровката во височина на градите.

Останатите работници на милицијата, во полето на ромбидот, кој е пришиен на блузата и шинелот носат посебна ознака во форма на факел. Факелот е во златно-жолта боја со височина од 2,5 см., на долниот дел е широк 5 мм., а на горниот дел 12 мм.

Член 23

Припадниците на резервниот состав на милицијата за време на вежби и ангажирање во извршување на определени задачи од делокругот на органите за внатрешни работи, носат врз униформата ознаки, и тоа:

1) припадник на резервниот состав кој нема раководна функција — ознаки на звањето помлад милиционер;

2) командир на одделение — ознаки на звањето — постар милиционер — I класа;

3) командир на вод — ознаки на звањето — помлад инспектор;

4) командир на чета — ознаки на звањето — инспектор;

5) командант на баталјон — ознаки на звањето — постар инспектор.

VI. НОСЕЊЕ НА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ

Член 24

Работниците на милицијата носат униформа и ознаки на звањата пропишани со оваа уредба кога вршат работи за кои со Законот за внатрешни работи е пропишано да ги вршат униформирани работници на органите за внатрешни работи.

Член 25

Времето на носењето на зимската и летната униформа и на дополнителните делови на униформата и опремата ги определува функционерот кој раководи со органот за внатрешни работи, зависно од годишното време и климатските услови.

Летната униформа се носи, по правило од 1 мај до 15 октомври.

Член 26

Не е дозволено комбинирано носење на делови од зимската и летната униформа, како и делови од униформата и цивилна облека.

Член 27

Работниците од резервниот состав на милицијата носат униформа кога извршуваат задачи пропишани со Законот за воената обврска и Законот за внатрешни работи.

Член 28

Со зимската и летната униформа работниците на милицијата носат кошула во светла сивосина боја.

Летната кошула и кошулата со кратки ракави се носат наместо летна блуза. Работниците на милицијата летната кошула и кошулата со кратки ракави ги носат без вратоврска, а со вратоврска — кога носат дождовна наметка со кулавка.

Капата титовка се носи за време на практични вежби и извршување на определени задачи на терен, за што одлучува непосредниот старешина.

Шлемот се носи кога е тоа потребно.

Член 29

Шапката се носи така да долниот раб на борто оди водорамно по линијата на најголемиот обем на главата. Во невреме, или кога постои можност шапката да падне од главата, се спушта под брадокот.

Капата титовка се носи малку накривена десно и го покрива делот на тилот и половината од челото, така да долниот раб дојде на 10 мм. над десното и околу 30 мм. над левото уво.

Шлемот се носи така што работ на заштитникот од сонце се наоѓа во висина на образот. Подбрадокот, кога го налагаат тоа временските услови е цврсто затегнат.

Работниците на милицијата можат кога го налагаат тоа временските услови да носат поткапа под шапката, капата титовка, капата беретка или шлемот.

Член 30

Блузата, шинелот и мантилот се носат закопчани и со отворени ревери.

Зимските и летните панталони се носат така да под нив не се гледаат чорапите кога се носат плитки чевли.

Мантилот се носи само со униформа.

Дождовната наметка со кулавка се носи со сите видови униформи и во секое годишно време кога тоа го налагаат временските услови,

Член 31

Стражарската бунда се носи само по студено време при вршење на службени работи. Бундата се носи закопчана преку шинелот.

Работната облека се носи тогаш кога се извршуваат работи при кои униформата се оштетува или замачкува.

Член 32

Работниците на милицијата носат опасач со прекурамник при вршење на патролна и позорничка дејност, кога вршат работи на обезбедување, регулирање и контрола на сообраќајот на патиштата, контрола на патниот сообраќај преку државната граница, работи на дежурство, како и при вршење на други работи кога се должни да носат пиштол и гумена палка.

Опасачот се носи преку блузата, шинелот и летните панталони.

Врз опасачот од десната страна се носи пиштолот во затворена футрола во кафеава боја и гумена палка. Прекурамникот се носи провлечен под левата нарамница и преминува преку левата страна од градите.

Член 33

Повеската на дежурен се носи над лактот околу левиот ракав на блузата, шинелот, летната кошула или кошулата со кратки ракави.

Пишталката се носи во левиот џеб од блузата, летната кошула или кошулата со кратки ракави, а гајтанот е прицврстен на нарамницата.

Член 34

Во свечени прилики и кога тоа ќе се нареди посебно, работниците на милицијата со соодветната униформа носат бела кошула, бели нараквици и плитки чевли.

Член 35

Работниците на милицијата — жени не можат да вршат работи во униформа ако се бремени, по третиот месец од настапувањето на бременоста.

Член 36

Ордените и медалите односно врвците на одликувања работниците на милицијата ги носат на блузата, према видот и рангот на одликувањето.

Во летниот период работниците на милицијата можат врвците на одликувањата да ги носат на летната кошула и кошулата со кратки ракави.

Врвците на одликувањата се носат на левата страна на градите, така што врвцата на најстарото одликување да биде најблиску до средината на градите, сметано од левиот раб на блузата односно летната кошула.

Одликувањата без врвци се носат на начин пропишан со закон.

Член 37

Дополнителните делови на униформата и опремата работниците на милицијата ги носат само тогаш кога вршат работи при чие извршување е предвидено носење на тие делови на униформата.

Член 38

Работниците на милицијата — музичари носат бела униформа, акселбендер, ешарпа и подбрадок од гајтан кога настапуваат на јавни приредби и концерти.

Член 39

Службените облеку што ги носат униформираниите работници на организациите на здружениот труд, државните и други органи, општествените организации и другите правни лица не смеат да бидат исти по боја и ознаки на звањата како и униформата на работниците на милицијата.

Член 40

Граѓанин кој не е работник на орган за внатрешни работи или не е на воен распоред во единиците на милицијата не смее да носи униформа или делови од униформата на милицијата.

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 41

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице од член 39 на оваа уредба чии униформирани работници носат службени облеку исти по боја и ознаки на звањата, како и униформата на милицијата.

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 1.000 до 5.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго правно лице.

Член 42

Со парична казна од 1.000 до 3.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанин од член 40 на оваа уредба кој носи униформа или делови од униформата на милицијата.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 43

Се овластува републичкиот секретар за внатрешни работи да пропише:

1. Начинот на издавање, користење и чување на униформата и дополнителните делови на униформата на работниците на милицијата;

2. Начинот на издавањето, користењето и чувањето на униформата на работниците во резервниот состав на милицијата.

Член 44

Работник на милицијата кој во вршењето или по повод вршењето на службена работа, без своја вина ќе оштети или уништи делови од униформата или дополнителните делови на униформата и опремата ќе се расходуваат, а на работникот на милицијата ќе му се доделат соодветни делови на униформата.

За расходување односно доделување на униформа во случаите од ставот 1 на овој член одлучува републичкиот секретар за внатрешни работи.

Член 45

Работниците на милицијата примените делови на зимската и летната униформа од член 4, 5, 8 и 9 и дополнителните делови на униформата и опремата од член 16 точка 1 и 2 на оваа уредба по истекнувањето на нивното времетраење не се должни да ги вратат на органот за внатрешни работи.

Член 46

Униформата пропишана со оваа уредба ќе им припадне на работниците на милицијата по истекнувањето на времетраењето на униформата што им е дадена по досегашните прописи.

Ознаките на звањата и посебните ознаки пропишани со оваа уредба ќе се воведат најкасно до 31 март 1979 година.

Член 47

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за функциите, ознаките на функцијата и униформата на милицијата („Службен весник на СРМ“ бр. 13/72).

Член 48

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-379/2

22 март 1979 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

223.

Врз основа на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78) и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ, РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ПРУГА ТИТОВ ВЕЛЕС — КОЧАНИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНИТЕ ТИТОВ ВЕЛЕС, СВЕТИ НИКОЛЕ, ШТИП И КОЧАНИ

1. Се утврдува локација на инвестиционен објект — реконструкција на железничката пруга Титов Велес — Кочани со сите станици на истата на подрачјето на општините Титов Велес, Свети Николе, Штип и Кочани, во смисла на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот приказ (ситуациите на трасата на реконструкцијата на железничката пруга Титов Велес — Кочани во размер 1:50.000 и 1:2500).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-729/1

12 април 1979 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

224.

Врз основа на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78) и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ, ПАТ ОД III РЕД ТРАБОТИВИШТЕ — ПЕХЧЕВО НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНИТЕ БЕРОВО И ДЕЛЧЕВО

1. Се утврдува локација на инвестиционен објект, пат од III ред Тработивиште — Пехчево од км. 0+000 до км. 16+959,85 на подрачјето на општините Берово и Делчево, во смисла на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот приказ (ситуација на трасата на патот од III ред Тработивиште—Пехчево, во размер 1:50.000), кој се наоѓа во Републичкиот секретаријат за урбанизам.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-730/1
12 април 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

225.

Врз основа на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78) и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ, ПАТ ОД III РЕД ДАБИЛЕ—БЕРОВО ДЕЛНИЦА РАТЕВО—БЕРОВО НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА БЕРОВО

1. Се утврдува локација на инвестиционен објект, пат од III ред Дабиле—Берово, делница Ратеве—Берово од км. 37+252,11 до км. 44+715,02, на подрачјето на општината Берово, во смисла на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот приказ (ситуација на трасата на патот Дабиле — Берово, делница Ратеве — Берово, во размер 1 : 50.000), кој се наоѓа во Републичкиот секретаријат за урбанизам.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-731/1
12 април 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

226.

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78) и член 169 став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ ПАТ ОД III РЕД ДАБИЛЕ—БЕРОВО, ДЕЛНИЦА ХАМЗАЛИ—РУДНИК ОГРАЖДЕН НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА СТРУМИЦА

1. Се утврдува локација на инвестиционен објект — пат од III ред Дабиле—Берово, Хамзали—рудник Огражден, од км. 7+300 до км. 12+522,57, на подрачјето на општината Струмица, во смисла на член 40 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

2. Составен дел на оваа одлука се графичките прикази (ситуации на трасата на патот Дабиле—Берово, во размер 1:50.000 и 1:1.000), кој се наоѓа во Републичкиот секретаријат за урбанизам.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-732/1
12 април 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

227.

Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА МОТОРНИОТ БЕНЗИН ОД 86 И 98 ОКТАНА

Член 1

Организациите на здружениот труд што вршат промет со бензин од малопродажната цена на моторниот бензин од 86 и 98 октана на посебна сметка ќе издвојуваат и насочуваат 0,10 динари по литар за републичките стокровни резерви, со намена за изградба на складишен простор.

Член 2

Износот од член 1 на оваа одлука, за продадената количина на моторен бензин, ќе се пресметува и уплатува на начин и во рокови што се определени за пресметување и уплатување на основниот данок на промет.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 27 април 1979 година.

Број 23-965/2
27 април 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

228.

Врз основа на член 61-б од Основниот закон за јавните патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/65, 7/67 и 10/70), а во врска со член 16, точка 24 и член 18 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 7/74), Извршниот совет на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ОД МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА БЕНЗИНОТ И ПЛИНСКОТО МАСЛО, НАМЕНЕТ ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТАТА

Член 1

Во Одлуката за определување висината на надоместокот од малопродажната цена на бензинот и плинското масло наменет за изградба, реконструкција и одржување на патиштата („Службен весник на СРМ“, бр. 39/78), во член 1, точка 1, износот „1.592“ се заменува со износот „1.792“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 27 април 1979 година.

Број 23-965/1
27 април 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

229.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на Правилникот за систематизација на работите и работните задачи, донесен од работничкиот совет на Болницата за нерви и душевни болести во Скопје на 27 декември 1977 година, на основа членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 21 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување законитоста на Правилникот за систематизација на работите и работните задачи, донесен од работничкиот совет на Болницата за нерви и душевни болести во Скопје на 27 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Болницата за нерви и душевни болести во Скопје на начинот пропишан за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување законитоста на правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот овој правилник бил незаконит затоа што е донесен од работничкиот совет, а не непосредно од работните луѓе на болницата.

4. На јавната расправа Судов утврди дека оспорениот правилник е донесен од работничкиот совет на Болницата за нерви и душевни болести во Скопје и дека со него е утврдена систематизацијата на работите и работните задачи во болницата според нивната природа и поврзаност во групи на работи и работни задачи, потребниот број работници за извршување на утврдените работи и работни задачи и условите што работниците треба да ги исполнуваат за примање на работа.

Според ставот 2 на член 347 од Законот за здружениот труд работната организација која во својот состав нема основни организации ги има положбата, правата, обврските и одговорностите определени со овој закон за основната организација, а работниците во таа работна организација ги остваруваат сите права, обврски и одговорности што ги имаат работниците во основната организација. Во членот 463 од овој закон се наброени прашањата за кои работниците во основната организација одлучуваат со референдум. Меѓутоа, во оваа законска одредба не е предвидено и правото работниците во основната организација со референдум да одлучуваат за донесување на актот за систематизација на работите и работните задачи. Од друга страна, со ставот 1 на член 495 од истиот закон, во кој е утврдена надлежноста на работничкиот совет на основната организација, е предвидено работничкиот совет на основната организација да го утврдува и предлог-статутот и да донесува други самоуправни општи акти со кои се уредуваат односите во организацијата.

Од означените законски одредби несомнено произлегува заклучок дека работничкиот совет на основната организација на здружениот труд има законско овластување за донесување самоуправни општи акти со кои се уредуваат односите во организацијата. Во рамките на ова законско овластување на работничкиот совет влегува и правото да донесува акт за организација и систематизација на работите, односно работните задачи во основната организација.

Со оглед на тоа што оспорениот правилник го донел работничкиот совет на болницата, Судов смета дека правилникот е донесен од овластен орган, поради што не наоѓа основ за сомневање во неговата спротивност со членот 495 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 93/78
21 февруари 1979 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

Обласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ**

Пред овој суд е заведен спор за укинување на издршка по тужбата на тужителката Трајанка Здравевска, ул. „Жарко Зрењанин“ бр. 104, нас. Драчево — Скопје против тужените Душанка Тодоровска, со непозната адреса, и Владо Тодоровски, вработен во „Газела“ — Скопје.

Се повикува тужената Душанка Тодоровска од Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 (триесет) дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата адреса на живеење.

Во колку тужената не се јави во рок од 30 дена ќе ѝ биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси пред овој суд.

Од Општинскиот суд Скопје II, П. бр. 2776/78 од 13. 4. 1979 год (37)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд покрената е постапка за физичка делба на недвижен имот, по наследно решение О. бр. 261/76 од предлагачот Ангелко Апостоловски од с. Старо Село, против противниците: Иван Апостоловски, Стојадин Апостоловски, Јелица ж. на Сандро Јовановски, Менка ж. на Спасо Огњановски и др. од с. Старо Село.

Бидејќи противниците Иван Апостоловски, Стојадин Апостоловски, Елица ж. на Сандро Јовановски и Менка ж. на Спасо Огњановски, сите од с. Старо Село, се наоѓаат на привремена работа во Канада со непозната адреса, се повикуваат да се јават или секој друг што ја знае нивната адреса да ја посочи на судот. По истекот на рокот од 30 дена од објавувањето на огласот ако не се јават ќе им биде поставен привремен старател кој ќе ги штити нивните права и интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 245/77. (38)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 796 од 12. VII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-290-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Крсте Мисирков“, населба „Маџари II“ — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Китановски Иван, в.д. директор, а се запишува застапникот Китановски Иван, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 796/1978 година.

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1480 од 17. XII. 1974 година, на регистарска влошка бр. 2-1027-0-0 го запиша во

судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Зана-етчиска керамичарска задруга „Макерамика“, Ц.О., со седиште во Скопје, ул. „Огњан Прица“ бр. 7, со следните податоци: Задругата води самостојно книговодство и составува завршна сметка, согласно Законот за, книговодството на организациите на здружениот труд.

Основачи на задругата се: Георгиевски Игнат, Петровски Јашко, Вржовска Славица, Томовски Страхил, Трајковски Савре, Атанасовски Јанко, Томовски Мирко, Ивановиќ Станиша, Петровски Ѓорѓи и Василевски Трајко.

Дејност: Занаетчиски керамичарски услуги.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Членовите на задругата за нејзините обврски сторени во правниот промет со трети лица одговараат супсидијарно до висината на здружениот влог 500,00 динари.

Лице овластено за застапување на задругата е Игнат Ѓорѓиевски.

Лица овластени за потпишување на задругата се Игнат Ѓорѓиевски и Јашко Петровски, со неограничени овластувања, т.е. во рамките на расположливите средства.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1480/1974 година. (387)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 921 од 5. IX. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-592-3-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Македонскиот народен театар — Скопје, ООЗТ Опера и балет, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на ООЗТ, Александар Лековски, директор, а се запишува како нов застапник Ѓорѓи Вожиков, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 921/1978 година. (402)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 605 од 30. V. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-237-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Благој Кирков“ — Титов Велес со следните податоци: Да се брише досегашниот застапник Јовиќ Македонка, в. д. директор, а се запишува како нов застапник Јовиќ Македонка, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 605/1978 година. (378)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 741 од 27. VI. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-344-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Денче Дејановски“ — Маврови Анови со следните податоци: Се брише досегашниот привремен инокосен орган Саво Серафимовски, а се запишува како нов привремен инокосен орган Цветко Милошевски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 741/1978 година. (381)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 638 од 14. VI. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-728-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ОЗТ Основно училиште „Карпош“ Ц.О., со седиште во село Умин Дол, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ракиќ Никола, в. д. директор, а се запишува како нов застапник Ракиќ Никола, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 638/1978 година. (382)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 737 од 26. VI. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-821-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Дешка Тошева“, село Бегниште, Кавадарско, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Златев Киро, директор, а се запишува како нов застапник Златева Ружица, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 737/1978 година. (383)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 640 од 25. V. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-626-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Перпарими“, село Студеничани, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Милјаим Љимани, директор, а се запишува како нов застапник Шабан Метуш, директор, без ограничување.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 640/1978 година. (385)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1499/74 од 3. III. 1975 година, на регистарска влошка бр. 1-1017-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Монтажно инсталатерска задруга „Паровод“, Ц.О., со седиште во Скопје, ул. „275“ бр. 16, со следните податоци:

Задругата води единствено книговодство и составува завршна сметка.

Задругата е основана со акт за основање бр. 03-2976 од 27. V. 1968 година.

Основачи на задругата се: Величков Алексо, ВК водоинсталатер од Скопје, ул. „470“ бр. 13, л.к. бр. 21286; Николов Спасе од Скопје, ул. „470“ бр. 5, КВ водоинсталатер, л.к. бр. 71167; Сулимани Салим од Скопје, ул. „1119“, КВ водоинсталатер, л.к. бр. 200500; Бурсак Илија од Скопје, ул. „939“, зграда 9, влез 2, ВК водоинсталатер, л.к. бр. 13631; Георгиевски Стојче од Скопје, КВ водоинсталатер, л.к. бр. 64793; Кизов Зисо од Скопје, ул. „464“ бр. 75, КВ монтер, л.к. бр. 136227; Илиевски Васе од село Агино, Кумановско, КВ монтер, л.к. бр. 454980; Панајотов Петар од Скопје, ул. „Дунавска“ бр. 23, КВ монтер, л.к. бр. 1543980; Стојановски Славе од Скопје, ул. „840“ бр. 47, ВК монтер, л.к. бр. 71172; Пендев Борис од Скопје, ул. „437“ бр. 18, КВ монтер, л.к. бр. 197219; Поповски Александар од Скопје, ул. „Дон Кенеди“ бр. 57-а, ВК бравар; Рајчин Стеван од Скопје, КВ бравар, ул. „58“ бр. 13, л.к. бр. 31407; Кајевски Борис од село Бањани, Скопско, КВ бравар, л.к. бр. 49224; Поповиќ Живко од село Бањани, Скопско, КВ бравар, л.к. бр. 71145; Поповски Војслав од Скопје, ул. „896“ бр. 46, КВ бравар, л.к. бр. 145234.

Дејност: 1. парно греење со низок и висок притисок на пара; 2. топловодно греење со природна и принудна циркулација на водата; 3. изведување на инсталации со воздушно греење; 4. изведување на инсталации за климатизација; 5. изведување на термички изолации-сите видови; 6. внатрешни и надворешни водоводи, канализација, санитарен уред-комплет; 7. изведување на сите видови браварски работи, црна браварија и обоени метали; 8. изработка на нискотлачни и високотлачни цевки, котлови на пара и вода; 9. изработување на уреди за инсталации за централно греење и тоа; бојлери, противструјни апарати, експанзион садови, платформи за котларници, дизалици за шљака и вагонетки за јаглен.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

За обврските на задругата во правниот промет со трети лица задругарот-основач одговара во висина на своето парично емство од 5.000 динари и

тоа во рок од 2 години и по престанокот на членството во задругата.

Лице овластено за застапување на задругата е Стефанов Стефан, директор, без ограничување.

Лица овластени за потпишување се Стефанов Стефан, директор, без ограничување, Милевска Марија, шеф на сметководството, без ограничување, и Величков Алексо, основач, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1499/74 од 3. III. 1975 год. (377)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1589/74 од 27. III. 1975 година, на регистарска влошка бр. 2-1033-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Електроинсталатерската задруга „Кисела Вода“, Ц.О.,—Скопје, ул. „Бихачка“ бр. 12а со следните податоци: Се води единствено книговодство и една завршна сметка.

Задругата е основана со одобрение на Општината Кисела Вода — Скопје, бр. 04-11396/61 од 5. II. 1962 година.

Основачи на задругата се: Никушевски Јован, ул. „Миле Поп Јорданов“ бр. 24; Атанасов Бошко, ул. „Иван Мажурник“ бр. 32; Нанчевски Драган, ул. „Роза Луксембург“ бр. 19; Колевски Цоце, с. Бујковци, Скопско; Мишевски Трајче, ул. „Гаврил Константиновиќ“ бр. 40 — Скопје; Боневски Александар, ул. „Лазар Поп Трајков“ бр. 12 — Скопје; Петрушевски Кирил, с. Волково, Скопско; Василев Димитар, село Волково, Скопско; Манојловски Саве, ул. „935“ бр. 13/2-10 — Скопје и Стојковски Спасе, ул. „Жданец“ бр. — Скопје.

Основни дејности:

- изведување инсталации на електрични водови;
- електрично инсталирање на јака струја;
- електрично инсталирање на слаба струја;
- ниско-напонски мрежи;
- трансформатори и далекуводи;
- монтирање на термички и акустични уреди;
- изведување на громобрански инсталации;
- електромоторни инсталации;
- електроинсталации во котларници;
- услуги, односно поправки и монтажа на сите видови термоелектрични уреди: реша. електрични шпорети, електрични радијатори, фрижидери, вентилатори, правосмукалки, електромотори, електро-бојлери, машини за перење, лифтови и друго.

Во правниот промет со трети лица задругата одговара во свое име и за своја сметка.

За обврските на задругата одговараат и задругите во висина на петкратен износ од здружениот влог кој изнесува 2.500,00 динари.

Никушевски Јован, управник, ја застапува и потпишува задругата во односите со трети лица, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1589/74 од 27. III. 1975 год.

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 742 од 24. VII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 2-1290-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Монтажно-инсталатерската занаетчиска задруга „Монтер“ Ц.О. и ограничено емство — Скопје со следните податоци: Задругата е основана со одлука на задругарите, донесена на ден 31. V. 1978 година.

Основачи на задругата се: Гициќ Ејуп, водоинсталатер, ул. „Павле Илиќ“ бр. 20. Скопје; Крстезски Бошко, грејач, ул. „39“ бр. 113, Скопје; Лесковица Куртиш, грејач, ул. „140“ бр. 105-а, Скопје; Георгиев Методија, грејач, ул. „Карл Либкнехт“ бр. 27/5-13, Скопје; Ангелевски Борис, грејач, ул. „39“ бр. 113, Скопје; Муховиќ Хивзо, водоинсталатер, ул. „140“ бр. 36, Скопје; Андреја Величковски, водоинсталатер, ул. „251“ бр. 29, Скопје; Велич-

ковски Витомир, водоинсталатер, ул. „251“ бр. 29, Скопје; Михајловски Миленко, водоинсталатер, ул. „Гаврил Костантиновиќ“ бр. 25, Скопје; Бошковски Трајко, тех., ул. „1103“ бр. 12-а, и Бајрам Ибраим, грејач, ул. „886“ бр. 90 — Скопје.

Основни дејности: изведување на монтажа:

1. централно отоплување; и 2. водовод и канализација.

Задругата во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка. За своите обврски спрема трети лица задругата одговара со сите свои средства.

Исто така и задругарите емчат за обврските во задругата во висината на трократниот износ на здружениот влог кој изнесува 1.000,00 динари.

Овластено лице за застапување на задругата е Јевремовиќ Божидар, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 742/1978 година. (388)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 868/75 од 29. I. 1976 година, на регистарска влошка бр. 2-1056-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на ОЗТ Услужно монтажна водоинсталатерска задруга „Водоинсталатер“, Ц.О., со седиште во Горче Петров — Скопје, ул. „Стара ложioniца“ бб, поради припојување кон Градежното претпријатие „Техника“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 868/75 од 29. V. 1976 година.

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи

Возачка дозвола на име Исмаил Шаини, с. Боговиње, Тетово. (3330)

Свидетелство и диплома на име Ибраим Садик, с. Палатица, Тетово. (3331)

Ученичка книшка на име Феми Бекири, с. Градец, Гостивар. (3332)

Свидетелство за VIII одделение на име Риза-един Јакуп, с. Врапчиште, Гостивар. (3333)

Свидетелство за V одделение на име Мафис Бекири, с. Добридол, Гостивар. (3334)

Свидетелство за VIII одделение на име Кадри Али, с. Врапчиште, Гостивар. (3335)

Свидетелство за V одделение на име Илјас Бекири, с. Добридол, Гостивар. (3336)

Воена книшка, издадена од ВП 3764 — Ваљево на име Наце Додевски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 80, Куманово. (3337)

Воена книшка на име Ариф Адеми, с. Липково, Куманово. (3338)

Свидетелство за I година на име Рамадан Синани, ул. „Б. Шабани“ бр. 18, Куманово. (3339)

Свидетелство за I година на име Бебри Мурати, Куманово. (3340)

Работна книшка на име Мирослав Николовски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 56-а, Куманово. (3341)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Централното основно училиште „Јоаким Крчовски“, Крива Паланка на име Илиевски Славе, с. Градец, Крива Паланка. (3342)

Свидетелство за VIII одделение на име Бошко Јосифовски, с. Зркле, Македонски Брод. (3343)

Свидетелство за VI одделение на име Беце Шемоски, с. Пласница, Македонски Брод. (3344)

Свидетелство за IV одделение на име Исамедин Илиоски, с. Пласница, Македонски Брод. (3345)

Свидетелство за IV одделение на име Алија Џафероски, с. Пласница, Македонски Брод. (3346)

Свидетелство за V одделение на име Максут Саитоски, с. Пласница, Македонски Брод. (3347)

- Свидетелство за IV одделение на име Сенаија Усеиноски, с. Пласница, Македонски Брод. (3348)
- Свидетелство за II одделение на име Атип Исмаилоски, с. Пласница, Македонски Брод. (3349)
- Свидетелство за IV одделение на име Назмија Шемоски, с. Пласница, Македонски Брод. (3350)
- Свидетелство за IV одделение на име Алириза Арапоски, с. Пласница, Македонски Брод. (3351)
- Свидетелство за IV одделение на име Рамиз Рамчески, с. Пласница, Македонски Брод. (3352)
- Свидетелство за V одделение на име Руждија Сердароски, с. Пласница, Македонски Брод. (3353)
- Работна книшка, издадена од Собранието на општината Брод Македонски на име Живоин Грујоски, с. Тажево, Брод Македонски. (3354)
- Индекс бр. 29, издаден од Високата музичка школа во Скопје на име Панов Бранислав, ул. „Енгелсова“ бр. 6/II, Титов Велес. (3355)
- Ученичка книшка од I, II и III година, издадена од Средното техничко технолошко училиште „Борис Кидрич“, Титов Велес на име Атанасов Борис, ул. „Никола Карев“ бр. 20, Титов Велес. (3356)
- Свидетелство за II година, издадено од Средното хемиско училиште „Борис Кидрич“ на име Атанасов Борис, ул. „Никола Карев“ бр. 20, Титов Велес. (3356-а)
- Свидетелство за завршено I година, издадено од Средното хемиско училиште „Борис Кидрич“, Титов Велес на име Атанасов Борис, ул. „Никола Карев“ бр. 20, Титов Велес. (3356-б)
- Свидетелство за VIII одделение на име Светла Василева, с. Бусилци, Титов Велес. (3357)
- Свидетелство за VII и VIII одделение на име Рамадани Мефаил, с. Каменане, Тетово. (3358)
- Ученичка книшка од IV разред на име Исмаили Исо, с. Каменане, Тетово. (3359)
- Ученичка книшка од IV разред на име Ферати Ферат, с. Каменане, Тетово. (3360)
- Ученичка книшка од IV разред на име Ферати Ајет, с. Каменане, Тетово. (3361)
- Свидетелство на име Шукри Абдију, с. Пирок, Тетово. (3362)
- Возачка дозвола на име Исмаил Шаини, с. Богвиње, Тетово. (3363)
- Свидетелство за IV клас на име Иљаз Ибиши, с. Шипковица, Тетово. (3364)
- Свидетелство и диплома на име Арун Таири, с. Палатица, Тетово. (3365)
- Свидетелство на име Џељал Фејзулаху, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 119, Тетово. (3366)
- Пасош на име Асије Рамани, ул. „Караорман“ бр. 20, Тетово. (3367)
- Диплома на име Идриз Бакиу, с. Доброште, Тетово. (3368)
- Свидетелство за IV одделение на име Хози Салија, с. Добри Дол, Скопје. (3370)
- Свидетелство за IV одделение на име Шефит Бакиевик, с. Добри Дол, Скопје. (3371)
- Свидетелство на име Олга Иваноска, ул. „Сотка Џигици“ бр. 40, Прилеп. (3372)
- Индекс бр. 674/76 на име Веселин Кочоски, ул. „5 Прилепска бригада“ бр. 116, Прилеп. (3373)
- Здравствена легитимација на име Цане Рулески, ул. „Београдска“ бр. 13, Прилеп. (3374)
- Диплома на име Трајче Мечев, ул. „Марксоска“ бр. 55, Прилеп. (3375)
- Свидетелство на име Соте Бошкоски, ул. „Марксоска“ бр. 81, Прилеп. (3376)
- Свидетелство за VIII одделение на име Маре Велеска, ул. „Б. Корчагин“ бр. 34, Прилеп. (3377)
- Свидетелство на име Васе Талески, ул. „Орде Кобецо“ бр. 18, Прилеп. (3378)
- Свидетелство на име Милица Секулоска, ул. „К. Јосифоски“ бр. 153, Прилеп. (3379)
- Уверение за прва помош бр. 1289, на име Благоја Танески, ул. „Ленин“ бр. 181, Прилеп. (3380)
- Свидетелство на име Ѓорѓи Калпакоски, ул. „Моша Пијаде“ бр. 137, Прилеп. (3381)
- Свидетелство за VI одделение на име Нагип Алиоски, с. Преглево, Македонски Брод. (2487)
- Воена книшка (буквица), издадена од В. П. Штип на име Танески Цветан, с. Брест, Брод Македонски. (2488)
- Здравствена легитимација на име Мелевча Узаири, ул. „Т. Џ. Мерџан“ бр. 80, Тетово. (2489)
- Диплома на име Ремзи Емшку, Тетово. (2490)
- Свидетелство за I и II клас на име Минири Исаку, с. Пирок, Тетово. (2491)
- Свидетелство за VI одделение на име Зуди Џељиби, с. Селце, Тетово. (2492)
- Свидетелства и диплома на име Хаки Фазлиу, с. Палатица, Тетово. (2493)
- Свидетелство за I година на име Атанас Ѓорѓиевски, с. Доброште, Тетово. (2494)
- Лична карта бр. 3097 на име Мугбул Шакири, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 59, Тетово. (2495)
- Свидетелство од III клас, издадено од Џ. С. Н. О. „Злате Малакоски“ на име Миркоска Олгица, ул. „Б. Кидрич“ бр. 122, Гостивар. (2496)
- Свидетелство од IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Тумчевиште на име Петрески Веле, с. Тумчевиште, Гостивар. (2497)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Влазер Фрашери“ — с. Неготино на име Јахја Јакуп, с. Неготино, Гостивар. (2498)
- Свидетелство на име Емриу Сундуз, ул. „Б. Кидрич“ бр. 30, Гостивар. (2499)
- Свидетелство на име Сабид Мекеди, Гостивар. (2500)
- Лична карта, издадена од ОВР Гостивар на име Муселем Рабидшта, ул. „М. Симоноски“, бр. 24, Гостивар. (2501)
- Свидетелство на име Бејтула Фетаки, с. Градец, Гостивар. (2502)
- Работна книшка на име Јелка Спасик, ул. „П. Тарџан“ бр. 29-б, Куманово. (2503)
- Свидетелство за VII одделение на име Симон Паскоски, Кеј „9 Септември“ бр. 57, Прилеп. (2504)
- Свидетелство за VI одделение на име Звонко Маркоски, ул. „Тр. Тарџан“ бр. 30, Прилеп. (2505)
- Белешка бр. 2345 на име Идриз Сулеманоски, с. Норово, Прилеп. (2506)
- Свидетелство на име Жарко Недески, ул. „Мукос“ бр. 25, Прилеп. (2507)
- Лична карта на име Кире Ристески, ул. „Пиринска“ бр. 112, Прилеп. (2508)
- Свидетелство на име Мирјана Димеска, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 4, Прилеп. (2509)
- Свидетелство за II клас на име Сузана Јанкулоска, ул. „Н. Карев“ бр. 29, Прилеп. (2510)
- Свидетелство за III и IV клас и диплома на име Милан Наумовски, ул. „29 Ноември“ бр. 11, Тетово. (2512)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Братство“ с. Челопек на име Имери Садри, Тетово. (2513)
- Свидетелство за VII одделение, издадено од Основното училиште „Братство“ с. Челопек на име Садри Имери, Тетово. (2514)
- Свидетелство за VI одделение, издадено од Основното училиште „Братство“ с. Челопек на име Садри Имери, Тетово. (2515)
- Свидетелство за V одделение, издадено од О. У. „Братство“ с. Челопек на име Скендери Џемали, с. Челопек, Тетово. (2516)
- Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Братство“, с. Челопек на име Муслиу Гаџи, с. Челопек, Тетово. (2517)
- Свидетелство за IV одделение, издадено од Осмолетката „Братство“ с. Челопек на име Емини Ларим, с. Челопек, Тетово. (2518)
- Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Братство“ с. Челопек на име Јашари Кенан, Тетово. (2519)

Работничкиот совет на ООЗТ Шумско стопанство „Малешево“ — Берово, во состав на Работната организација за стопанисување со шуми „Треска“ — Шумарство — Скопје

р а с п и ш у в а

ПОВТОРЕН КОНКУРС

за избор на индивидуален раководен орган — директор на ООЗТ Шумско стопанство „Малешево“ — Берово

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има завршено високо или вишо образование од шумарски, дрво-преработувачки, економски или правен факултет;

— да има работно искуство од најмалку 3 (три) години, од кои 2 (две) години на раководни работи;

— да поседува морално-политичка подобност и способност за развивање на социјалистичко-самоуправните и општествено-политички односи и

— да не е осудуван за кривични дела наведени во член 511 од Законот за здружениот труд.

Пријавите со потребните документи се доставуваат на адреса

ООЗТ Шумско стопанство „Малешево“ — Берово, за Конкурсна комисија.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (71)

Врз основа на член 161 — 164 од Статутот на Работната организација и одлуката на Работничкиот совет, Конкурсна комисија распишува

К О Н К У Р С

за именување — реизбор на следните раководни работни места:

1. Технички директор —
2. Директор на финансиски сектор
3. Директор на општи сектор
4. Директор на набавен сектор

Покрај општите услови предвидени со Законот за работните односи кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

1. кандидатот да има завршено текстилен факултет,
2. кандидатот да има завршено економски факултет,
3. кандидатот да има завршено правен факултет,
4. кандидатот да има завршено економски факултет.

Сите кандидати треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат вкупно работно искуство во струката најмалку 5 години по завршувањето на стручната наобразба;

— да поседуваат морално-политички квалитети;

— да не се осудувани за кривични дела.

Конкурсот ќе трае 15 дена по објавувањето.

Кандидатите молбите со документите да ги достават во определениот рок до архивата.

Молбите со непотполни документација и небаговремено поднесени ќе се одбиваат. (78)

Врз основа на член 67 од Статутот на Работната организација за производство на текстил и промет „Братство“ — Ростуше, Конкурсна комисија го објавува следниот

К О Н К У Р С

за реизбор на раководни работни места:

1. Директор на работната организација,
2. Шеф на комерцијалната служба,
3. Шеф на сметководството,
4. Шеф на општата служба,
5. Шеф на работната единица текстил.

УСЛОВИ:

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. За работно место под реден број 1 да има високо образование од економска, правна или техничко-текстилна насока со три години работно искуство на раководно работно место;

2. За работното место под реден број 2 да има висока стручна подготовка од економска насока со три години работно искуство на раководно работно место;

3. За работното место под реден број 3 да има висока стручна подготовка од економска насока со три години работно искуство на раководно работно место;

4. За работното место под реден број 4 да има висока стручна подготовка од правна насока со три години работно искуство на раководно работно место;

5. За работното место под реден број 5 да има висока стручна подготовка од текстилна насока со три години работно искуство на раководно работно место.

Кандидатите за сите работни места треба да ги исполнуваат и овие услови:

— да поседуваат морално-политички квалитети;

— да не им е изречена забрана за вршење на такви работи од член 511 од Законот за здружен труд.

Кон молбите да се достават следните документи:

— диплома за школска подготовка;

— потврда за работното искуство;

— уверение дека не е осудуван и не е под истрага.

Стан не е обезбеден.

Молбите со другата документација да се достават до: Конкурсна комисија при Р.О. „Братство“ — Ростуше.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетираните и ненавремено доставените документи нема да се земаат во разгледување и ќе бидат вратени на кандидатите.

ООЗТ ЗДРАВСТВЕН ДОМ — МАКЕДОНСКИ БРОД

Р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Еден лекар од општа пракса за Здравната станица во село Самоков;

2. Еден лекар од општа пракса за Здравната станица во село Пласница;

3. Еден стоматолог за Здравствениот дом во М. Брод;

4. Еден стоматолог за Здравната станица во с. Самоков;

5. Шеф на сметководството на Домот;

6. Фармацевт и

7. Секретар на Домот.

УСЛОВИ:

По првата и втората точка, кандидатите треба да имаат завршено медицински факултет.

По третата и четвртата точка, кандидатите да имаат завршено стоматолошки факултет.

По петтата точка кандидатот да има завршено економски факултет и 1 година работно искуство или виша економска школа и 1 година работно искуство.

По шестата точка кандидатот да има завршено фармацевтски факултет.

По седмата точка, кандидатот да има завршено правен факултет и 1 година работно искуство или виша управна школа и 1 година работно искуство.

Кон молбата кандидатите се должни да достават:

— диплома за завршено образование и

— потврда за работното искуство.

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето.
Личниот доход ќе се одредува согласно Правилникот за распределба на средствата за лични доходи.

Молбите да се доставуваат до привремениот одбор на домот. (76)

СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР „ГЕВГЕЛИЈА“ — ГЕВГЕЛИЈА

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за испраќање лекар на специјализација:

— еден по општа медицина.

У С Л О В И:

Кандидатите треба да имаат завршено медицински факултет:

- да имаат положено стручен испит;
- да познаваат еден од светските јазици;
- да имаат поминато на работа во центарот најмалку четири години.

Молбите со потребните документи да се достават до: Советот на Медицинскиот центар „Гевгелија“ — Гевгелија.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ односно до денот на испраќањето на лекар на специјализација. (75)

СОВЕТОТ НА ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за избор и преизбор на научни и стручни работници во исто или повисоко звање

и тоа за:

1. избор на еден виш научен соработник или преизбор во звањето научен соработник за областа ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА ШУМСКИТЕ ВИДОВИ ДРВЈА;

2. избор или преизбор на еден виш предавач по предметот ХЕМИСКА ПЕДАГОГИКА НА ДРВОТО;

3. избор или преизбор на еден асистент по предметот ЕРОЗИЈА И УРЕДУВАЊЕ НА ПОРОИ;

4. избор или преизбор на еден асистент по предметот ПРИМАРНА ПРЕРАБОТКА НА ДРВОТО; и

5. избор или преизбор на еден асистент по предметот ПОШУМУВАЊЕ И МЕЛИОРАЦИИ.

Пријавите по конкурсот се поднесуваат до Деканатот на Шумарскиот факултет во Скопје.

Кандидатите кон пријавата треба да приложат диплома за завршен II, III степен на студии, односно за завршен докторат, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавите, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во отворениот рок од 15 дена. (80)

Работничкиот совет на ООЗТ Болничко диспанзерска дејност на Медицински центар — Куманово

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за именување раководители-началници на служби (преизбор):

1. раководител-началник на инфективни заболувања 1
2. раководител-началник на хируршка служба 1

У с л о в и:

Покрај општите услови предвидени во Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови:

— да има медицински факултет, положен специјалистички испит по соодветна специјализација и 5 години работно искуство.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ — Скопје.

Молбите со потребната документација се адресираат и доставуваат до Советот на ООЗТ Болничко диспанзерска дејност на Медицинскиот центар — Куманово, соба број 39. (86)

„Југокомерција“ — Нови Сад — ООЗТ „Центропром“ — Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за директор на „Југокомерција“ — Нови Сад — ООЗТ „Центропром“ — Скопје

Покрај општите услови предвидени со законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има завршено економски или правен факултет со 3 години работно искуство на раководно работно место; или

— гимназија со 6 години работно искуство на раководно работно место;

— да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности;

— да не е осудуван по член 511 од Законот за здружен труд.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (87)

СОДРЖИНА

Страна

221	Одлука за помилување на осудени лица	381
222	Уредба за униформата и ознаките на звањата на работниците и машинистите	382
223	Одлука за утврдување локација на инвестиционен објект, рудникот „Белес“ на железничката пруга Титов Белес — Кочани на подрачјето на општините Титов Белес, Свети Николе, Штип и Кочани	389
224	Одлука за утврдување локација на инвестиционен објект, пат од III ред Тработивиште — Пехчево на подрачјето на општините Берово и Делчево	389
225	Одлука за утврдување локација на инвестиционен објект, пат од III ред Дабиле — Берово, делница Ратеве — Берово на подрачјето на општината Берово	390
226	Одлука за утврдување локација за инвестиционен објект, пат од III ред Дабиле — Берово, делница Хамзали — рудник Огражден на подрачјето на општината Струмица	390
227	Одлука за издвојување и насочување на средства од малопродажната цена на моторниот бензин од 86 и 98 октана	390
228	Одлука за изменување на Одлуката за определување висината на надоместокот од малопродажната цена на бензинот и плинското масло, наменет за изградба, реконструкција и одржување на патштата	390
229	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 22/78 од 21 февруари 1978 година	391